

Постојат сериозни индикации дека тој бил поврзан со сите структури, со извршната, законодавната и судската власт, при што од колачот сите добро се "омрсувале". Затоа не треба да зачудува фактот дека богатството на Бајруш Сејдиу за неколку години да се мултиплицирало.

Притоа, не може да не изненади и аргументот дека тој всушност го поседува половина Куманово. Системот "пола мене, пола тебе" бил граден и надградуван, така што последниве години функционираше беспрекорно и се одвивал пред јавноста, само што системот ги затворал очите.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

За царштината на тутунскиот бос од Куманово, Барјуш Сејдиу, дури допрва ќе слушаме нови и нови факти, кои ќе се откриваат во текот на опсежната истрага против нелегалното производство на цигари, бидејќи она што беше заплнето или фатено на дело е последица на многу пропусти во државата.

Но, сепак главното прашање останува како државата, односно политичките структури дозволиле Сејдиу в скут да стави судии, полицајци, обвинители и други значајни личности и притоа да изгради своја империја.

Имено, империја, макар и да била создадена врз основа на нелегално производство на цигари, не се прави преку ноќ, а уште помалку со волшебено стапче, кое со помош на зборовите "чирибу-чириба" ќе ги создаде контурите на царштината. Овој нелегален бизнис не може да проработи без полициска, правосудна и, пред сè, политичка поддршка, која најверојатно доаѓала од врвот на структурата, бидејќи конците секогаш се во рацете на политичарите, а актерот, главната ѕвезда во филмот е извршител. Профитот кој со години се делел (фивти-фивти), очигледно бил искористен и за легализација на парите, кои биле врзани за перспективни фирми, иако тие претходно биле донесени на работ на бездната.

Тоа значи дека империјата била уништена само затоа што се "намерачил" на посилен од себе или не платил мито and корупција. Гледано од страна, или поточно под око, многу работи се не-



ДЕЛ ОД ДОКАЗНИТЕ АРТЕФАКТИ ЗА НЕЛЕГАЛНИОТ БИЗНИС

ИМПЕРИЈА НЕ СЕ ГРАДИ НА СЛЕПО, ТУКУ СО ПОДДРШКА НА МОЌНИ ЛУЃЕ

логични, а сепак сè било на раб на легалноста.

Затоа мораме да прашаме кој дозволил нелегалното богатство речиси да биде легализирано? Најверојатно оној кој го осмислил ставил воден жиг за да го легализира проектот, така што ниту лук јал, ниту на лук мирисал.

УДРИ ПО САМАРОТ!

Народот вели ако не можеш да удриш по магарето тогаш удри по самарот, па затоа полицијата прво удри по самарот, а потоа ќе се справува со криминалците. Зошто многу порано не се реши на овој потег, иако дотичниот "им-

ператор" беше предмет на опсервација уште на почетокот на 2002 г., односно интензивно се собираа податоци во текот на 2004 и на 2005 година.

Досието на Бајруш Сејдиу е големо, така што не може да се скријат неговите активности. За него знаеја не само кумановската чаршија и полиција, туку и скопската калдрма, каде што се продаваа цигарите.

Според тоа, постојат сериозни индикации за негова поврзаност со сите структури: извршната, законодавната и судската власт, при што од колачот сите добро се "омрсувале". Затоа не треба да не чуди фактот дека богатството на Сејдиу за неколку години се мултипли-

цирало. Притоа не може да нè изненади и аргументот дека тој всушност го поседува половина Куманово. Системот "пола мене, пола тебе" бил граден и надградуван, така што последниве години функционираше беспрекорно и се одвивал пред јавноста, само што системот ги затворал очите. Затоа "императорот" уживал. Но, додека тој градел царски кули околу себе органите на државата седеле со скрстени нозе, бидејќи оние кои требало да реагираат имале врзани раце.

Поради тоа, сега со "еден удар на метлата убиени се неколку муви". Но, колку "муви" ќе ја избегнат правдата? Сè ќе зависи од нас. Доколку се вратиме

Лучијано, кој подоцна бил фатен од страна на даночниците.

Сепак, во целиот случај остануваат две neodговорени прашања. Првото, доколку еден тутунски бос заминува, односно неговата кариера е на залезот, по правило, се активира прашањето за неговиот наследник. Оваа теза е веродостојна, бидејќи еден играч секогаш може да биде заменет со друг. И второто прашање, колку длабоко влегол Сејдиу, односно колку го развил бизнисот?!

Во Секторот за внатрешни работи во Куманово се вработени околу шеесеттина решенија за преместување на други работни места на лица за кои е утврдено дека комуницирале со кумановскиот тутунар. Меѓу прераспределените се и началникот и командирот на полицијата, кои директно се надлежни за организирањето на работата на кумановската полиција. За сите прераспоредени во тек е проверка на нивната имотна состојба.

Во врска со аферата, директорот на Бирото за јавна безбедност на МВР, Љупчо Тодоровски, истакна дека оперативната обработка за случајот почнала пред шест месеци, но прибирањето информации се одвивало во изминатата година ипол.

"Во собирањето информации раководството и вработените во СВР Куманово не учествуваа ниту еден процент. Целата работа е водена од Секторот за борба против организираниот криминал, заедно со УЈП, финансвата полиција, Царината и Дирекцијата за спречување на перење пари", потенцира Тодоровски.

Тој ја нагласи и добрата соработка со соседните земји, каде биле детектирани заплени цигари, чие вештачење е во тек, за да се утврди дали се произведени од фабриката на кумановецот Сејдиу.

Новото раководство на СВР Куманово има добиено јасни инструкции - во рок од шест месеци да се постигнат резултати, односно да се ревитализира и да се реорганизира кумановската полиција.

"Ваква промена досега немало во историјата на постоење на МВР. Ова е најголемата кадровска промена, но убедени сме дека ќе ги даде резултатите кои ги побаравме од новото раководство", изјави министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска.

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР е вклучен во проверката на активностите на вработените во СВР Куманово, со цел да утврди дали полицајците сториле кривични дела или прекршоци.

Истрагата на случајот со Бајруш Сејдиу, кој беше приведен како дел од полициската операција "Пепел", според Јанкулоска, претставува комплексен случај и, како што нагласи, оддава слика на мафијашка структура, која почнала со нелегално производство и пуштање во промет на цигари, но допол-

нителната истрага остава простор за сомневање за сторени други кривични дела во други сфери.

"Нашите сознанија говорат дека оваа групација користела и легални методи за да се стекне со имот, кој понатаму ја засилува и нивната позиција и им овозможува со притисок, со закани и учени на нелегален начин дополнително да стекнуваат имот и да ја шират својата мрежа", оцени Јанкулоска.

Според министерката, во целата акција било исклучително важно да се неутрализира структурата на криминалната група за да се оневозможи уништувањето на доказите, кои се земаат за докажување кривични дела од поинаков тип.

Таа потврди дека за сите луѓе за кои постојат основани сомневања за вклученост сè уште не се собрани докази.


"Ваквата група не би можела да опстои на сцена доколку немала директна или премолчна согласност од одредени структури. Работиме на обезбедувањето докази", нагласи Јанкулоска.

Полициската акција "Пепел" е оценета како најобемна акција за расчистување кривични дела, кои се однесуваат на нелегално производство, криумчарење и продажба на цигари, кривични дела со елементи на насилство и корупција, извршени од организирана криминална група од подрачјето на Куманово и пошироко. Станува збор за добро организирана структура и хиерархиска поставеност, која подолго време дејствувала во Македонија и во соседните држави.

Во акцијата, покрај водачот на криминалната група Бајруш Сејдиу, приведени се уште 27 лица, кои ги барале други полиции од ЕУ и од други држави. Полицијата пронашла и привремено одзела околу 1.500 пакети, односно околу 15 тони разни видови нелегално произведени цигари.

Исто така, пронајдени се и околу 660 килограми цигари во момент на нелегално производство, како и друг отпаднен материјал и поголемо количество режан тутун. Притоа, извршени се претреси и на 24 локации во Скопско и во Кумановско, а кај осомничените било пронајдено и поголемо количество оружје: 17 полуавтоматски пушки, 10 пиштоли, една автоматска и ловна пушка, муниција од различен калибар, парични средства, девет возила од кои две товарни и еден влекач, кои се користени за транспорт на нелегално произведените цигари до магацините за складирање и нивна дистрибуција.

Како последица на истражните дејства во Струмица е притворен и најголемиот дистрибутер на цигарите произведени од Сејдиу. Се очекува натамошните активности да пронајдат други доказни материјали, вклучувајќи и банкарски трансакции, како и истрага за поседување фирми и приватизација на Тутунскиот комбинат во Куманово.



"СОЗНАНИЈАТА ГОВОРАТ ДЕКА ГРУПАЦИЈАТА КОРИСТЕЛА ЛЕГАЛНИ МЕТОДИ ЗА ДА СЕ ЗДОБИЕ СО ИМОТ", ИЗЈАВИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА

на изворот на реката за "производство на цигари", тогаш ќе пронајдеме причини за формирањето на кругот.

КЛОПЧЕТО СЕ "ЗАМРСУВА"

Острите реакции во редовите на македонската полиција укажуваат на констатацијата дека криминалот не избира методи, туку пробива системи.

Затоа мора длабоко да се истражи ранливоста на полицискиот апарат, чија остеопороза веќе претставува сериозна болест.

Во основа, болеста укажува колку била делотворна работата на контроверзниот кумановски бос, кој под своја капа ставил не само полицајци, туку судии, обвинители и други играчи. Нешто слично, но во поголеми размери се случувало и во САД, кога владеел Лаки